




Тестирање за COVID-19

Кога треба да направите тест за COVID-19?

- Имате симптоми на COVID-19.
- Изложени сте на [поголем ризик од сериозна болест](#) и неодамна сте биле изложени на некој со COVID-19.
- Вие сте домашен контакт или постои голем или умерен ризик дека сте биле изложени на некој со COVID-19.



Кој е изложен на поголем ризик од сериозна болест?

- Лица на возраст од 60 години и постари
- Бремени жени
- Абориџини, лица од островите во Теснеот Торес и од Пацифичките Острови (од 35-годишна возраст и постари)
- Лица со прекумерна тежина, дијабетес, сериозно кардиоваскуларно заболување, хронично белодробно заболување (*вклучително сериозна астма за која била потребна хоспитализација во последните 12 месеци*), сериозно хронично заболување на црниот дроб или бубрезите, активен рак или лица кои имаат слаб имунитет
- Некои лица со попреченост, вклучително лица со попреченост која влијае на нивните бели дробови, срце или имунолошки систем
- Станари во установи за нега на постари лица и на лица со попреченост
- Лица на возраст од 18 години и постари кои не се вакцинирани

Каков тест треба да направам за COVID-19?


Постојат **два различни тестови** кои можете да ги направите за да проверите дали имате COVID-19. **Брз антигенски тест (RAT)** кој можете самите да го направите и **PCR тест** (брис од нос и грло) кој се прави во клиника за тестирање.

- **Ако сте изложени на поголем ризик од сериозна болест**, треба да направите **PCR тест**. Ако не можете брзо да го добиете резултатот од PCR тестот, направете брз антигенски тест (ако го имате) додека го чекате резултатот од PCR тестот.
- Ако **не** сте изложени на поголем ризик од сериозна болест, направете брз антигенски тест, освен ако вашиот доктор ви каже да направите PCR тест.



Што треба да правам ако добијам позитивен резултат на тестот за COVID-19?

- Ако имате **позитивен** резултат од PCR тестот, дури и ако немате симптоми, тоа значи дека имате COVID-19. Мора да ги следите советите за лица [кои се позитивни на COVID-19](#) и како [безбедно да се справуваат со COVID-19 дома](#).
- Ако имате позитивен резултат на брзиот антигенски тест, [пријавете го вашиот резултат во Service NSW](#) и следете ги советите за лицата [кои се позитивни на COVID-19](#) и како [безбедно да се справуваат со COVID-19 дома](#).



Ако сте загрижени во врска со вашето здравје и ви треба помош со јазикот, јавете се во **TIS** на **131 450** и побарајте да ве поврзат со Health Direct на **1800 022 222**.